



## Предмет: Понуда за патничко возило 012769. CITROËN C5 AIRCROSS BlueHDi 130 S&S Feel

Производител:	Automobiles CITROËN-Paris, France
Опис на возилото:	Лимузина со пет врати
Мотор:	Common-rail Дизел со директно вбризгување и 4 цилиндри
Зафатнина:	1499 cm <sup>3</sup>
Обртен момент:	300Nm/1.750 врт/мин
Моќност:	96kW (131КС) /3.750 врт/мин
Пренос :	преку мануелен б-степен менувач на предните тркала
Број на седишта:	5
Димензии( L/W/H ) :	4500 / 1840 / 1689 mm
Волумен на багажен простор:	570 – 720 литри
Пневматици :	225/55 R18
Перформанси:	
Забрзување од 0-100 km/h:	10.8 s,
Максимална брзина:	195 km/h
Потрошувачка:	
Град	4.4 l/100km
Отворено	3.9 l/100km
Комбинирано	4.1 l/100km
Норматив на издувни гасови:	<b>ЕУРО 6.3</b>
Емисија на CO2 гасови:	107g/km

### Сериска опрема:

- ABS/REF/AFU/ESP/ASR - системи за активна безбедност,
- Електрична паркирна кочница
- Воздушни перничина за возач и совозач,
- Странични воздушни перничина за возач и совозач,
- Воздушни перничина во вид на завеса за патниците во првиот и вториот ред,
- Пакет Safety: Active Safety Break (со сензор во горниот дел од ветробранското стакло), систем за предупредување за ненамерно преминување на коловозната линија, Coffee Break Alert, систем за препознавање на сообраќајни знаци за ограничување на брзина, систем за предупредување од опасност од судар),
- Автоматско вклучување на дневни светла,
- Hill Start Assist - помош при тргнување по нагорнина,
- Темпомат со ограничувач на брзина,
- Сензор за издишани пневматици,
- Тонирани стакла во вториот ред и позади,
- ISOFIX на совозачкото седиште и на страничните седишта во вториот ред,
- Централно заклучување со далечинско,
- Халогени предни фарови,
- LED дневни светла, задни светла со 3D ефект и LED трето стоп светло,
- LED осветлување пред рачката на менувачот,

INSPIRED BY YOU

#### АВТОНОВА

Ексклузивен увозник за Македонија, Србија, Црна Гора, Косово и Албанија

ул. Скупи бр. 8, 1000 Скопје - Македонија  
Тел.: 02 30 93 001 - office@citroen.com.mk - citroen.com.mk



ISO 9001:2008

- Отвори од клима уредот во вториот ред,
- Три индивидуални прилагодливи седишта во должина и преклоп во вториот ред,
- Дводелен багажен простор,
- Светла за читање во првиот ред,
- Надолжни кровни носачи,
- Радио со 8" екран на допир и команди на волан, 2xUSB, Bluetooth и 6 HP,
- Индикатор за промена на степенот на брзина,
- Кит за поправка на тркало
- Сет за промена на резервно тркало,
- Хроморани украси на вентилациските отвори и на рачките на вратите од внатрешната страна,
- Airbump®,
- Преден и заден браник во боја на каросерија,
- Предна маска во мат црна боја,
- Куќишта на надворешните ретровизори и рачки на вратите во боја на каросерија,
- Нагласени калници во црна боја,
- Пакет во боја SILVER: Долниот дел од надолжните носачи, две рамки на предниот браник и декорација на Airbump®-от во сребрена боја,
- Отвори за складирање на предните и задните врати,
- Средишна конзола со наслон за рака и простор за складирање во темно сива боја,
- Фиока на затворање напред пред совозачкото седиште,
- Електричен серво управувач,
- Progressive Hydraulic Cushions™ - потпирање со прогресивни хидраулични перничкиња,
- Електрика на стакла напред и позади со заштита од приклетување,
- Кревање и спуштање на стаклата со притискање на клучот,
- Приклучок 12V во предниот дел и во багажникот,
- Акустично ветробранско стакло,
- Предни бришачи со технологија "Magic Wash" со сензори за дожд,
- Возачко и совозачко седиште прилагодливо во должина висина и наклон,
- Внатрешен ентериер во штоф Silica Grey,
- Волан прилагодлив во висина и длабина.
- Кожен волан со хромирани украси,
- Active Safety Break (со радар поставен на предниот браник),
- Систем за контрола на мртвиот агол,
- Предни и задни паркинг сензори,
- LED трепкачи,
- Автоматски двозонски клима уред,
- Анти-алергиски филтер со активен јаглен,
- AQS (систем за квалитет на воздух) - регулирање на доводот и прочистење на надворешниот воздух,
- LED осветлување во пределот на нозете и местото за поставување на чаши,
- 12" дигитална инструмент табла со можност за персонализација,
- Лумбално прилагодување на возачкото седиште,
- Тркало од лесна легура 18" SWIRL со дијамантски ефект,
- Радио со 8" екран на допир и команди на волан, Bluetooth, Mirror Link, Android Auto,
- Full LED предни фарови
- Наслон за глава со прилагодување висина и наклон
- Теписи во предниот дел

### **Дополнителна опрема вградена во возилото:**

- Металик боја
- Предни светла за магла со странично осветлување,
- Дополнително затемнети стакла во средниот ред и позади,
- City Pack Plus – Предни и задни паркинг сензори.



Цена на понудениот модел вкупно со ДДВ	Промотивен попуст	Цена на понудениот модел вкупно со ДДВ и со вклучен попуст
34.210,00 €	2.000,00 €	32.210,00 €

Рок на испорака: **Веднаш од лагер**

Сервис и гаранција :

**Еврогаранција :** **2 години со неограничен број на поминати километри**

**2 години асистенција на пат**

**Сервисна мрежа**

**Сопствен сервис и магацин за резервни делови:**

- АВТОНОВА Скопје
- АВТОНОВА Битола



Со почит,  
**АВТОНОВА**  
Продажба на нови возила

INSPIRED **BY YOU**